



# СЛУЖ

91001 Skopje  
tab 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 80802-603-19644

Петок, 29 август 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 30 динари. — Претплатата за 1980 година изнесува 800 динари. Ров за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредничтво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

746.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Presse“, број 9704 од 26/27 јули 1980 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/493  
7 август 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
внатрешни работи,  
Фрањо Херљевик, с. р.

748.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Der Spiegel“, број 29 од 14 јули 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/897  
11 август 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
внатрешни работи,  
Фрањо Херљевик, с. р.

747.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 173 од 28 јули 1980 година, што излегува на германски јазик во Берлин, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/900  
7 август 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
внатрешни работи,  
Фрањо Херљевик, с. р.

749.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Der Spiegel“ број 31 од 28 јули 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/901  
14 август 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
внатрешни работи,  
Фрањо Херљевик, с. р.

750.

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/78 и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

## ПРАВИЛНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, КОРИСТЕЊЕТО И ОДРЖУВАЊЕТО НА ПАДОБРАНИ

### I. Општи одредби

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за производство, користење и одржување на падобрани и падобрански автомати.

#### Член 2

Падобранот може да се користи само ако е хомологиран за определена намена и ако му е издадена дозвола за употреба од страна на Југословенскиот регистар на воздухопловите.

#### Член 3

Производство, поправка, обнов и измени на падобранот врши организацијата на здружен труд која е оспособена за вршење на тие работи согласно со член 102 од Законот за воздушната пловидба.

#### Член 4

Падобран може да користи лице кое има дозвола на спортски падобранец.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, падобран може да користи и лице без дозвола кога го користи падобранот за спасување, како и лице кое се обучува за скокање со падобран ако е запишано во книгата на ученици-падобранци во една од организациите на Воздухопловниот сојуз на Југославија.

### II. Производство на падобрани

#### Член 5

Производството на падобрани се врши според техничките услови и техничката документација за прототип на падобрани, сериски падобран, односно падобранот врз кој се извршени измени.

Отстапување од техничките услови и техничката документација од став 1 на овој член може да се врши при преговорна согласност од Југословенскиот регистар на воздухопловите.

#### Член 6

Организацијата на здружен труд или друга организација која произведува падобран го доставува проектот со техничката документација на падобранот до Југословенскиот регистар на воздухопловите на согласност најдоцна 30 дена пред почетокот на производството на падобранот.

Техничката документација од став 1 на овој член мора да ги содржи резултатите од пресметката на отпорноста на конструкцијата на падобранот со листа на податоци за физичките особини на материјалот што ќе се користи за производство на падобранот и цртежите во кои се определува обликот на деловите на падобранот и на падобранот како целост.

#### Член 7

Југословенскиот регистар на воздухопловите може да стави забелешки на проектот на падобранот и на техничката документација од член 5 на овој правилник и да бара да се извршат измени ако

утврди дека не одговараат на условите пропишани со овој правилник, односно ако утврди дека проектираниот падобран нема да ги исполни условите за добивање дозвола за употреба.

Проектот за изградба на прототип на падобранот со свое решение го одобрува Југословенскиот регистар на воздухопловите.

#### Член 8

Новиот тип на падобрани мора да се подвожи на постапка за хомологација заради утврдување дали одговара на техничките и други услови за добивање дозвола за употреба на падобранот.

Испитување заради хомологација на нов тип падобрани врши Југословенскиот регистар на воздухопловите.

#### Член 9

Сериското производство на падобрани може да отпочне по издавањето на хомологационата листа од страна на Југословенскиот регистар на воздухопловите.

#### Член 10

Измени врз веќе произведениот падобран можат да се вршат само по одобрење од Југословенскиот регистар на воздухопловите.

Кон барањето за измена врз падобранот се прилага и согласност од конструкторот, односно производителот, со подробен опис на измените што ќе се вршат и со соодветна техничка документација.

#### Член 11

Одредбите од член 3, чл. 5 до 10, чл. 62 и 64, член 66 став 1, член 67 став 2 и член 69 од овој правилник согласно се применуваат и на падобранските автомати.

#### Член 12

Падобраните, без оглед на намената, мораат да ги исполнуваат следните аеродинамички и функционални услови:

1) во текот на отворањето на падобранот да не дојде до загрозување на лицето кое го користи падобранот;

2) најголемото забавување во периодот на отворањето на падобранот да не смее да надмине петкратно забрзување на земјината тежа — (5 g) за школски и спортски падобрани, односно осмократно забрзување на земјината тежа (8 g) — за резервни падобрани и за падобрани за спасување;

3) нишањето на падобранот да не смее да надмине аголен отклон од 20° во однос на вертикалната низ центарот на куполата.

#### Член 13

Падобранските автомати, зависно од начинот на работата, можат да бидат анероидни и хронометарски.

Падобранскиот автомат мора да ги исполнува следните услови:

1) без оштетување да издржи забавување на дваесткратно забрзување на земјината тежа (20 g) со дејство во секој правец;

2) да е произведен од таков материјал што на надворешна температура од -60°C до +60°C и релативна влажност од 0% до 100% да не дојде до оштетување;

3) силата на активирањето да не биде помала од 50 N ниту поголема од 100N, а силата на дејството да изнесува 30N при девијот од најмалку од 80 mm;

4) анероидниот падобрански автомат да има опсег на поставување од 500 до 4000 m височина над

средното морско ниво, со точност на поставувањето од 20 % од поставената вредност, односно хронометарскиот падобрански автомат да има опсег на поставување од 2 до 10 секунди со точност од 10 % од поставената вредност.

## Член 14

Зависно од намената, следните карактеристики на падобранот не смеат да бидат поголеми од:

Вид на падобранот	Време на отворање на падобранот	Пат на отворање на падобранот	Вертикална брзина	Хоризонтална брзина
Школски	3 s	130 m	5 m/s	4 m/s
Спортски	3 s	130 m	5 m/s	без ограничување
Резервен				
— за обука	2 s	70 m	7 m/s	4 m/s
— за спорт				без ограничување
Падобран за спасување	2,5 s	90 m	7,5 m/s	4 m/s

## Член 15

Падобранот за спасување од категорија III мора да има посебен систем за продолжување на времето на отворање на падобранот.

Во случајот од став 1 на овој член, минималната безбедна височина на која падобранот може да се користи мора да одговара на двократната вредност на губењето на височината што е утврдена при испитувањето на прототипот на падобранот.

## Член 16

Падобранот кај кого односот на вертикалната спрема хоризонталната брзина е 1:1 или поголем, мора да има уред кој овозможува промена на хоризонталната брзина и на насоката.

## Член 17

Материјалот (суровини, полуфабрикати и др.) од кој се произведува падобранот, односно кој се користи за поправка, обнови и измени врз падобранот, мора да одговара на условите содржани во техничката документација на определен тип падобрани.

## Член 18

Аеродинамичките карактеристики на падобранот и отпорноста на одделни делови на падобранот се утврдуваат со проверка на квалитетот на вградениот материјал, со испитување на извадоците на одделни делови од падобранот и со испитување на падобранот како целост во аеродинамички тунел или со испитување во воздухот со помош на кукла, како и со скокови на пробни падобранци.

Ако при гранично оптоварување падобранот не претрпи трајни деформации и оштетувања и не покаже функционални пречки, ќе се смета дека условот на отпорност на падобранот е задоволен.

Под гранично оптоварување, во смисла на овој правилник, се подразбира пресметковното оптоварување помножено со коефициентот 1,5.

## Член 19

Сите делови на падобранот мораат да обезбедуваат стабилност на конструкцијата и функционалност во границите на температура од  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

## Член 20

Материјалот и деловите што се вградуваат во падобранот мораат, во поглед на своите особини, да бидат отпорни спрема дејството на надворешните метеоролошки влијанија и условите на ракување (корозија, хемиски промени и др.).

## Член 21

Материјалот за производство на падобрани мора во секоја испорачана партија, пред почетокот на производството, лабораториски да се испита заради утврдување дали се задоволени физичките особини на материјалот од листата на податоци од член 6 став 2 на овој правилник.

## Член 22

Површините на текстилните делови (платно, ортоми, гуртни, ленти и др.) мораат да бидат мазни, чисти, од рамномерно ткаање и без јазли, а металните делови заоблени, со мазни рабови и површини, заштитени од корозија.

## Член 23

Материјалот што се вградува во падобранот мора подробно да се прегледа заради утврдување на евентуалните фабрички, односно механички грешки.

Ако при прегледот од став 1 на овој член се утврдат фабрички или механички грешки, односно ако материјалот не ги задоволува условите проишани со овој правилник, таквиот материјал не може да се вгради во падобранот.

## Член 24

Пишување на ознаки на падобранот се врши со неизбришлива боја. Металните делови мораат да имаат врежана или втисната ознака на жигот на контрола на производителот.

Полнџата на куполата на падобранот се означуваат со арапски броеви, на долниот раб, лево од работ, во правецот на движењето на стрелката на часовникот.

Во последното поле на куполата на падобранот и на ранијата мораат да бидат напишани следните ознаки: назив на производителот на падобранот, тип на падобранот, фабрички број и датум на производството.

## Член 25

Пред издавањето на техничко упатство на производителот за користење на падобранот, падобранот мора да се испита на земјата и во воздухот.

## Член 26

Испитувањето на падобранот на земјата опфаќа: проверка на надворешниот изглед, контрола на димензиите, проверка на начинот на изработка на падобранот, проверка на тежината на падобранот и начинот и условите за пакување, можности за поставување на сигурносен уред (падобрански автомат), згодност за заменување на телото и ракување со падобранот, како и визуелна проверка на падобранот по испитувањето во воздухот.

## Член 27

Испитувањето на падобранот во воздух опфаќа: испитување на отпорноста на падобранот со пробни кукли тешки 150 kg од височина од 500 m и при

максимална брзина на воздухопловот, испитување на аеродинамичките особини на падобранот во воздух со пробни кукли тежки 80 до 100 kg, од височина од 300 m, 200 m, и 150 m при минимална брзина на воздухопловот; при брзина на воздухопловот која изнесува 2/3 од максималната брзина на воздухопловот и при максимална брзина на воздухопловот, зависно од категоријата на падобранот и со задржување во отворањето на падобранот кое не смее да биде поголемо од 3 s.

#### Член 28

При испитувањето на падобранот од член 27 на овој правилник се врши, најмалку во пет скокања со падобранот, мерење на забавувањето при отворањето на куполата и мерење на вертикалната и хоризонталната брзина на нишањето на падобранот.

#### Член 29

Испитувањето на падобранот со помош на кукла мора да се снима со фото-камера или со магнетоскоп.

#### Член 30

Испитување на падобранот со скокови на пробни падобранци се врши од височина од 2000—600 m, во услови на мирна атмосфера.

Испитување на прототип на падобранот се врши најмалку на два падобранци, а бројот на фрлањата на кукли односно на скокањата на пробни падобранци се утврдува зависно од карактеристиките на падобранот што треба да се испита.

#### Член 31

Врз основа на добиените резултати за испитувањето на прототипот на падобранот, производителот е должен да состави упатство за пакување на падобранот и за користење, кое треба да содржи: технички податоци за падобранот, упатство за пакување, упатство за користење, услови за чување и одржување на падобранот, податок за вклет на користењето на падобранот.

#### Член 32

При сервиско производство на падобранци се врши испитување најмалку со 5% од падобраните произведени во една серија, и тоа со едно скокање на пробен падобранец заради утврдување дали се исполнети условите од член 12 на овој правилник.

#### Член 33

По завршеното производство производителот издава исправа на падобранот која содржи: тип и фабрички број, датум на изработката, тежина на падобранот, податоци за производителот и носителот на правото на располагање, односно сопственикот на падобранот, податоци во врска со издавањето дупликаат на исправата, податоци за продолжување на рокот на употребата на падобранот, податоци за прегледите и проверувањата на падобранот, податоци за пакувањето на падобранот и за скокањата со падобранот, податоци за поправките и измените на падобранот, забелешки во текот на користењето.

Покрај податоците од став 1 на овој член, исправата на падобранот содржи и упатство за запишување на податоците за гарантираниот рок на употреба и за бројот на скокањата со падобранот што може да се изврши со падобранот во тој рок.

### III. Користење на падобранот

#### Член 34

Користење на падобранот се врши според техничкото упатство на производителот за определен тип падобранци.

#### Член 35

Падобраните според намената се делат на: школки, спортски, резервни и падобранци за спасување.

#### Член 36

Падобраните, според аеродинамичките, конструкционите и употребните карактеристики, а зависно од брзината на воздухопловот од кој се врши скокање со падобран, се распоредуваат во следните категории:

1) категорија I (школки, спортски и резервни падобранци) — ако скокање се врши од воздухоплов чија брзина изнесува до 240 km/h;

2) категорија II (падобранци за спасување од класичен тип) — ако скокање се врши од воздухоплов чија брзина изнесува до 400 km/h;

3) категорија III (падобранци за спасување со посебен систем за продолжување на времето на отворање на падобранот) — ако скокање се врши од воздухоплов чија брзина изнесува над 400 km/h.

#### Член 37

Падобранот може да се користи, освен во случај на опасност и ако скокањето се врши за специјални цели, во следните метролошки услови, и тоа:

1) ако небото е покриено со облаци долниот раб на облаците мора да биде најмалку 200 m над височината од која се врши скокање;

2) ако брзината на ветерот изнесува до 3 m/s за ученици — падобранци; до 7 m/s — за изведуваче на тренажни и специјални скокови со падобран; до 5 m/s — за ноќно скокање со падобран;

3) ако температурата на водата не е пониска од +19°C, а скокање со падобранот се врши на вода.

#### Член 38

Воздухопловите кои се користат за исфрлање на падобранци мораат за тоа да бидат опремени, а нивната употреба за таа цел одобрена од страна на Југословенскиот регистар на воздухопловите.

Екипажот на воздухопловите од став 1 на овој член мора да биде обучен за работа на исфрлање на падобранци од воздухоплови.

#### Член 39

Падобран може да користи лице кое навршило 16 години од животот, и тоа:

1) ако во поглед на телесната и душевната способност ги исполнува пропишаните услови;

2) ако претходно завршило теориска и практична обука;

3) ако има дозвола на спортски падобранец, односно ако е запишано во книгата на ученици — падобранци на организацијата на Воздухопловниот сојуз на Југославија во која се обучува;

4) ако има писмена согласност од родителите, за лице помладо од 18 години.

#### Член 40

Спортскиот падобранец, односно ученикот-падобранец (во натамошниот текст: падобранецот) мора да биде опремен за скокање со падобран со соодветна падобранска облека, обувки, шлем и со падобрански нож.

Покрај опремата од став 1 на овој член падобранецот мора да ја има и следната опрема, и тоа:

1) за скокови на вода заради обука — појас за спасување;

2) за скокови од височина над 3600 m — уред за кислород;

3) за скокови ноќе — батериска ламба со променливи стакла во зелена и црвена боја;

4) за скокови со задржување во отворањето на падобранот;

а) дење — инструмент — табла со штоперица и висиномер;

б) ноќе — осветлена инструмент — табла со штоперица и висиномер;

3) за скокови ноќе во група — трептачко светло на шлемот.

По исклучок од одредбите од став 1 на овој член, падобранецот кој скока на вода заради натпревар не мора да биде опремен со соодветна падобранска облека, обувки и шлем.

#### Член 41

При користењето на падобранот падобранецот мора да има и резервен падобран.

Резервниот падобран се користи:

1) ако главниот падобран од која и да е причина не се отвори;

2) во случај на непотполно отворање на падобранот или непотполно полнење на куполата на падобранот, заплеткување на ортомите или претрлање на тие ортоми преку куполата;

3) во случај на кинење на куполата или кинење на ортомите на главниот падобран;

4) ако при одвојувањето од воздухопловот деловите од падобранот ќе се закачат за воздухопловот;

5) ако е тоа предвидено со планот за обука или проверка.

#### Член 42

Падобранскиот автомат мора да се користи во следните случаи, и тоа:

1) кај спортските падобрани — ако скокањето се врши со задржување во отворањето на падобранот од 5 s;

2) кај школските падобрани:

а) ако скокањето се врши со задржување во отворањето на падобранот подолго од 3 s;

б) ако отворање на падобранот се врши со примена на слободен начин на отворање со помош на падобранска рачка, кога падобранот го користи ученик — падобранец;

в) ако падобранот се користи при проверка заради продолжување на дозволата на спортски падобранец;

3) кај падобранот за спасување — ако е тоа предвидено со упатството на производителот.

#### Член 43

Падобранскиот автомат може да се користи ако е homologиран и ако му е издадена книшка на падобрански автомат од страна на Југословенскиот регистар на воздухопловите.

#### Член 44

Во текот на 24 часа можат со падобран да скокаат најмногу:

1) еднаш — ученик — падобранец кој има најмногу пет извршени скокања со падобран;

2) двапати — ученик — падобранец кој има над пет извршени скокања со падобран и лице со важечка дозвола на спортски падобранец;

3) четирипати — спортски падобранец до извршени 150 скокања со падобран во текот на подготовките и за време на натпревари;

4) шестпати — наставник по падобранство и спортски падобранец кои извршиле над 150 скокања со падобран во текот на подготовките и за време на натпревари.

По исклучок од став 1 точ. 3 и 4 на овој член, можат да се извршат и повеќе скокања со падобран ако за тоа одобрение издаде Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

#### Член 45

Користењето на падобран, освен во случај на опасност и ако скокање се врши за специјални цели, е забрането:

1) за време на дожд, снег, магла и ретка магла;

2) под височина од 500 m;

3) зиме, ако височината на снежниот покривач е помала од 10 cm;

4) на воздушни патишта и над воздухопловно пристаниште.

#### Член 46

Падобранот може да се користи за скокање на спортски аеродром и на други терени кои ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник.

По исклучок од став 1 на овој член, падобранот може да се користи и за скокање надвор од спортски аеродроми и други терени ако димензиите на теренот одговараат на димензиите пропишани за определен вид на скокови и ако на оддалеченост најмалку од 200 m од работ на теренот не постојат пречки што би можеле да го загрозат безбедното изведување на скокови и ако е за тоа дадено одобрение од страна на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Како пречки во смисла на одредбата од став 2 на овој член се сметаат водовите од висок напон, железничките пруги, фабричките опаци, доловите, реките, каналите, високите растенија и др.

#### Член 47

Теренот на кој може да се врши скокање со падобран мора да биде од следните димензии:

1) најмалку 800 x 200 m — скокање на ученик — падобранец;

2) најмалку 200 x 100 m — за скокање на лице со важечка дозвола на падобранец.

По исклучок од став 1 на овој член, падобранот може да се користи за скокање на терени од помали димензии и на спортски стадиони при претходно прибавено одобрение од Сојузната управа за контрола на летањето.

#### Член 48

Ако на оддалеченост од 200 m од работ на аеродромот, односно теренот на кој се изведува скокање со падобран се наоѓа водена површина (река, езеро и сл.), за време на изведувањето на скокањето со падобран на аеродромот, односно друг терен мора да се наоѓа служба за спасување на вода.

#### Член 49

Кога падобранот се користи за скокање на вода мораат да се обезбедат најмалку три чамци опремени со сараци за извлекување на падобранот.

Раководителот на скокањето со падобран може да определи и поголем број на чамци од наведениот во став 1 на овој член, зависно од условите под кои се изведуваат скоковите, како и од бројот на скоковите.

Користење на падобран за скокање на вода можат да изведуваат само лица кои знаат да пливаат.

#### Член 50

За секое користење на падобран се определува раководител на скокањето со падобран кој мора да има важечка дозвола на спортски падобранец и овластување на наставник по падобранство.

Раководителот на скокањето со падобран е одговорен за подготовката што му претходи на скокањето со падобран, за организацијата и безбедното скокање со падобран, а особено за скокањето со падобран што се изведува со цел за обука на ученик — падобранец.

## Член 51

Раководителот на скокањето со падобран има право:

- 1) да им издава задачи на падобранците во рамките на програмата и прописите и да врши контрола на подготовката за скокање со падобран;
- 2) да одлучува за почетокот и прекинувањето на скокањето со падобран;
- 3) да им забрани скокање на падобранците кои прават прекршоци или на кој и да е начин ја загрозуваат безбедноста на скокањето;
- 4) да ја провери опременоста на воздухопловот што се користи за превоз и испулање на падобранци, како и дали пилотот има пропишано овластување за односниот тип воздухоплов и да го запознае пилотот, односно екипажот на воздухопловот со задачата и начинот на скокање со падобран.

## Член 52

Раководителот на скокањето со падобран е должен:

- 1) пред почетокот на скокањето со падобран да ја провери исправноста на падобранот со увид во исправите на падобранот;
- 2) пред почетокот на скокањето со падобран да провери дали падобранците, односно учениците — падобранци имаат дозвола за скокање, односно дали се запишани во книгата на ученици и дали се опремени со пропишаната опрема;
- 3) пред почетокот на скокањето со падобран да ги обиколи и ја провери исправноста на леталиштето и тренот, како и да го провери обележувањето на стартот што го извршила дежурната екипа;
- 4) по консултацијата со метеорологот или врз основа на лично набљудување и мерење, да одлучи за можноста или неможноста за скокање со падобран, зависно од временските прилики;
- 5) да одржува примерен ред и дисциплина на стартот и да се грижи за спроведување на одредбите од прописите од областа на воздухопловството и упатствата за користење на аеродромот;
- 6) за време на скокањето со падобран да биде во реонот на стартот;
- 7) да изврши пресметка на занесувањето, односно да ја определи точката на одвојувањето на падобранецот од воздухопловот;
- 8) при изведувањето на скокање со падобран од воздухоплов — двосед секој падобранец да го постави во кабината;
- 9) при изведувањето на скокање со падобран од воздухоплов — повеќесед да го провери челичното јаже за прикачување на карабин — кукачката и исправноста на јагето за присилно активирање на падобранот, како и да провери да нема остри необезбедени рабови на вратата;
- 10) да му забрани скокање на лицето за кое ќе утврди дека не ја познава задачата или се користи со неисправен падобран или опрема, или на лицето кое психофизички не е способно да скока со падобран, односно кое е под влијание на алкохол, дрога или друго психоактивно средство.

## Член 53

На секое користење на падобран мора да му претходи подготовка што ја врши раководителот на скокањето со падобран.

Задача на подготовката е да обезбеди безбедно користење на падобранот и да ги отстрани евентуалните недостатоци што би можеле да влијаат врз правилното и безбедното користење на падобранот.

Подготовката, зависно од тоа дали падобранот го користи ученик — падобранец или спортски падобранец, се дели на општа, претходна и непосредна.

## Член 54

Опшната подготовка е задолжителна само за ученик — падобранец и таа ги опфаќа сите мерки што се преземаат заради избор на персоналот по пат на утврдување на нивната телесна и душевна способност и заради спроведување на теориската и практичната обука на земја.

## Член 55

Претходната подготовка е задолжителна за ученик — падобранец и, по правило, се врши еден ден пред денот на користењето на падобранот или најрано три дена пред денот на користењето на падобранот и опфаќа:

- 1) преглед и избор на теренот на кој ќе се искористи падобранот за скокање;
- 2) информативни летови (по потреба);
- 3) преглед и пакување на падобранот со приспособување на системот на врските;
- 4) преглед на падобранските автомати и опрема;
- 5) лекарски преглед;
- 6) издавање и објаснување на задачите за скокање со падобран.

## Член 56

Непосредната подготовка се изведува на стартот пред самиот почеток на користењето на падобранот и опфаќа:

- 1) поставување на стартот;
- 2) проверка на метеоролошките услови;
- 3) преглед на падобранот и опремата на стартот;
- 4) соопштение на редоследот на скокањето со падобранот и повторување на задачата;
- 5) показни скокови со падобранот (за ученик — падобранец пред изведувањето на првото скокање);
- 6) лекарски преглед на ученик — падобранец, односно проверка на психофизичката состојба на спортскиот падобранец.

## Член 57

Скокање со падобран може да организира воздухопловна организација што ги исполнува пропишаните услови во поглед на стручните кадри, објектите, техничките средства и опремата.

## Член 58

На ученикот што е обучен за скокање со падобран од воздухоплов, може да му се дозволи користење на падобранот само ако претходно успешно го совладал теорискиот и практичниот дел на обуката според пропишаниот план и програма.

Теориската и практичната обука на ученикот може да ја изведува само падобранец што има овластување за наставник по падобранство.

Лицето од став 1 на овој член не може да користи спортски падобран.

## Член 59

При скокањето со падобран од воздухоплов падобранецот е должен во сè да се придржува кон условите пропишани за безбедно користење на падобранот, и тоа:

- 1) пред почетокот на користењето на падобранот:
  - а) да го прегледа и правилно да го спакува падобранот и да го подготви за скокање;
  - б) зависно од видот на скокањето да биде снабден со соодветната опрема;
  - в) ако не е уверен дека ги совладал сите елементи на техниката на скокањето, да бара да не скока со падобран од воздухоплов;

а) во случај на психичка или физичка неспособност за безбедно изведување на скокање со падобран, да бара да биде ослободен од изведување на скокањето;

2) пред изведувањето на самото скокање од воздухопловот:

а) во потполност да се придржува кон поставената задача, а особено во поглед на правилното одвојување од воздухопловот и активирањето на падобранот;

б) во случаите од член 41 ст. 2 и 3 на овој правилник, да го употреби резервниот падобран.

#### IV. Одржување на падобрани

##### Член 60

Носителот на правото на располагање, односно сопственикот на падобранот е должен во текот на користењето да го одржува падобранот во технички исправна состојба што обезбедува безбедно скокање со падобранот.

##### Член 61

Одржувањето на падобранот се врши во согласност со техничкото упатство за одржување што го издава производителот на падобранот и со одредбите на овој правилник.

Школските и спортските падобрани мораат да се пакуваат пред извршувањето на секој скок, а најдоцна 72 часа пред извршувањето на скокот.

Резервниот падобран мора да се распакува, провери и препакува на секои 15 дена, а падобранот за спасување на секои 30 дена.

Падобранот што не е во употреба, мора да се проветри и препакува најмалку еднаш во три месеци.

Затегачите на падобранот, во времето кога падобранот не е во употреба, мораат да бидат отпуштени.

##### Член 62

Исправноста на падобранот за безбедно скокање се утврдува со технички преглед.

Технички преглед на падобранот се врши на барање од носителот на правото на располагање, односно сопственикот на падобранот, како и на барање од воздухопловниот инспектор ако постои оправдано сомневање дека падобранот не е исправен.

Носителот на правото на располагање, односно сопственикот на падобранот е должен, во текот на важењето на дозволата за употреба на падобранот, падобранот да го подложи на технички преглед најмалку еднаш во 12 месеци.

##### Член 63

Техничкиот преглед на падобранот го опфаќа прегледот на: куполата на падобранот со ортомите, системот за врски со металните делови, ранецот, уредот за отворање на падобранот, падобранчињата, навлаките и посебниот систем за продолжување времето на отворање на падобранот, ако тој постои.

##### Член 64

Технички преглед на падобранот врши организацијата на здружен труд или друга организација што е оспособена за извршувањето на тие работи и која за тоа ќе ја биласти Југословенскиот регистар на воздухопловите,

##### Член 65

Дозвола за употреба на падобранот се издава со рок на важење од осум години, односно за 200 скокања со падобранот.

##### Член 66

Кон барањето за издавање, односно продолжување важењето на дозволата за употреба на падобранот, носителот на правото на располагање, односно сопственикот на падобранот е должен да поднесе извештај за извршениот технички преглед на падобранот.

Покрај извештајот од став 1 на овој член, носителот на правото на располагање, односно сопственикот на падобранот е должен до Југословенскиот регистар на воздухопловите да ја достави на увид книшката за користење и одржување на падобранот.

##### Член 67

Носителот на правото на располагање, односно сопственикот на падобранот е должен да обезбеди, во книшката за користење и одржување на падобранот, овластеното лице на организацијата на здружен труд или на друга организација која извршила технички преглед на падобранот, со свој потпис да потврди дека е извршен технички преглед на падобранот и дека падобранот е исправен.

Извршителот на техничкиот преглед на падобранот е должен извештајот за секој извршен технички преглед да го достави до Југословенскиот регистар на воздухопловите, во рок од 30 дена од денот кога е извршен техничкиот преглед.

##### Член 68

Дозволата за употреба на падобранот се изработува од платно во бела боја, со димензии од 400 mm x 110 mm, со два преклопи.

##### Член 69

Ако со техничкиот преглед се утврди дека падобранот не ги исполнува условите за безбедно користење, Југословенскиот регистар на воздухопловите ќе го одбие барањето за издавање, односно продолжување важењето на дозволата за употреба на падобранот.

Со решението со кое се одбива барањето за продолжување важењето на дозволата за употреба на падобранот се одзема веќе издадената дозвола.

Одземената дозвола за употреба на падобранот се враќа и се продолжува нејзиното важење кога со технички преглед ќе се утврди дека падобранот ги исполнува условите за безбедно користење.

##### Член 70

Падобранот мора да има книшка за користење и одржување на падобранот.

Книшката за користење и одржување на падобранот служи како доказ за исправноста на падобранот и за другите карактеристики на падобранот.

##### Член 71

Книшката за користење и одржување на падобранот ја издава производителот на падобранот. Таа ги содржи сите податоци за падобранот, како и податоците за дополнителните промени на падобранот.

За падобранот произведен во странство, книшката за користење и одржување на падобранот ја издава организацијата од член 64 на овој правилник.

Податоците за падобранот во книшката за користење и одржување на падобранот ги внесува производителот, а промените во врска со поправката и измените

ните на падобранот — организацијата на здружен труд или друга организација која е оспособена за вршењето на тие работи.

#### Член 72

Ако книшката за користење и одржување на падобранот се загуби или до таа мера се изаби да стане неупотреблива, нова книшка за користење и одржување на падобранот ќе издаде производителот на падобранот или организацијата од член 64 на овој правилник.

#### Член 73

Падобранот мора да се чува здиплен во падобранска торба која мора да биде сместена во орман, сталажа или специјална кутија, во светла и сува просторија, чишто под не смее да биде од бетон или земја. Температурата во просторијата не смее да биде помала од +12°C ни поголема од +30°C, а влажноста на воздухот помала од 50% ни поголема од 60%.

Во просторијата во која се чува падобранот не смее да има метални делови, масти и киселини.

#### Член 74

По истекот на важењето на дозволата за употреба на падобранот, на падобранот мораат да се извршат поправки и потребни замени на деловите.

По извршените поправки и замени од став 1 на овој член, важењето на дозволата за употреба на падобранот може да се продружи најмногу за две години, односно најмногу за 150 скокови.

Поправки и замени на деловите на падобранот можат да се вршат најмногу четири пати.

#### Член 75

Падобранскиот автомат мора да се дотерува по секој 100 извршени активирања или по 6 месеци, зависно што побрзо ќе настапи.

Преглед на падобранските автомати се врши по секои 200 извршени активирања или по 12 месеци, зависно што побрзо ќе настапи.

#### Член 76

Книшката на падобранскиот автомат се издава со рок на важење од пет години.

### V. Казнени одредби

#### Член 77

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако производството на падобранот не го врши според пропишаните технички услови и техничката документација за прототипот на падобранот, сервискиот падобран, односно падобранот на кој се извршени измени (член 5 став 1);

2) ако сервиското производство на падобранот започне пред издавањето на хомологациониот лист од страна на Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 9);

3) ако измени на веќе произведениот падобран врши без одобрение од Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 10 став 1);

4) ако материјалот (суровините, полуфабрикатите и др.) од кој се произведува падобранот, односно кој се користи за поправка, обнова и измена на падобранот не одговара на условите пропишани во техничката документација од определен тип падобрани (член 17);

5) ако материјалот за производство на падобранот во секоја испорачана партија, пред почетокот на производството, лабораториски не го испита заради

утврдување дали се задоволени физичките особини на материјалот од листата на податоците за физичките особини на материјалот што ќе се користи за производството на падобрани (член 21);

6) ако пред издавањето на техничкото упатство на производителот за користење на падобранот, падобранот не се испита на земја и во воздухот (член 25);

7) ако мерењето на забаването при отворањето на куполата и мерењето на вертикалната и хоризонтална брзина на нишањето на падобранот не го врши во најмалку пет скокања (член 28);

8) ако врши технички преглед на падобранот, а не е оспособен за вршењето на тие работи и ако за тоа не го овластил Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 64);

9) ако не достави извештај за секој извршен технички преглед до Југословенскиот регистар на воздухопловите во рок од 30 дена од денот кога е извршен техничкиот преглед (член 67 став 2);

10) ако на падобранот изврши поправки и замени на делови повеќе од четири пати (член 74 став 3).

#### Член 78

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок организацијата на Воздухопловниот сојуз на Југославија или друго правно лице:

1) ако користи падобран кој не е хомологиран за определена намена и кој нема дозвола за употреба издадена од Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 2);

2) ако дозволи користење на падобран на лице што нема дозвола за спортеки падобранец (член 4 став 1);

3) ако користењето на падобранот го врши спротивно на техничкото упатство на производителот за определен тип падобран (член 34);

4) ако користи воздухоплов за исфрлање на падобранци кој за тоа не е опремен и ако неговата употреба за таа цел не е одобрена од страна на Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 38 став 1);

5) ако дозволи падобранот да го користи лице кое не наполнило 16 години живот (член 39 став 1);

6) ако дозволи падобранот да го користи падобранец кој не е опремен со соодветна падобранска опрема (член 40);

7) ако користи падобрански автомат кој не е хомологиран и за кој не е издадена книшка за падобрански автомат од страна на Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 43);

8) ако дозволи да се користи падобранот, освен во случај на опасност и ако скокањето се врши за специјални цели, спротивно на член 45 од овој правилник;

9) ако дозволи падобранот да се користи за скокање на спортски аеродром или на други терени што не ги исполнуваат условите пропишани во член 46 на овој правилник;

10) ако не обезбеди на аеродромот, односно на друг терен, за време изведувањето на скокови да се наоѓа служба за спасување на вода, кога на оддалеченост од 200 m од работ на аеродромот, односно теренот на кој се изведуваат скоковите со падобран се наоѓа водена површина (река, езеро и сл.) (член 48);

11) ако не обезбеди најмалку три чамци опремени со сараци за извлекување на падобранот кога падобранот се користи за скокање на вода (член 49 став 1);

12) ако за секое користење на падобранот не определи раководител на скоковите кој мора да има важечка дозвола на спортски падобранец и овластување за наставник по падобранство (член 50 став 1).



13) ако во текот на користењето на падобранот не го одржува падобранот во технички исправна состојба што обезбедува безбедно скокање со падобранот (член 60);

14) ако одржувањето на падобранот го врши противно на одредбите од член 61 на овој правилник;

15) ако во текот на важењето на дозволата за употреба на падобранот не го подложи падобранот на технички преглед најмалку еднаш во 12 месеци (член 62 став 3);

16) ако не обезбеди во книшката за користење и одржување на падобранот, овластеното лице на организацијата на здружен труд или на друга организација што извршила технички преглед на падобранот, со свој потпис да потврди дека е извршен технички преглед на падобранот (член 67 став 1);

17) ако користи падобран кој нема книшка за користење и одржување на падобранот (член 71 став 1);

18) ако по истекот на важењето на дозволата за употреба на падобранот, на падобранот не изврши поправки и потребни замени на деловите (член 74 став 1);

19) ако не го дотерува падобранскиот автомат по секои 100 извршени активирања или по 6 месеци, зависно што побрзо ќе настани и ако не врши прегледи на падобранските автомати по секои 200 извршени активирања или по 12 месеци, зависно што побрзо ќе настани (член 75 ст. 1 и 2).

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во Воздухопловниот сојуз на Југославија или во друго правно лице со парична казна од 500 до 2.000 динари.

#### Член 79

Со парична казна од 1.000 до 2.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок раководителот на скокањето со падобран:

1) ако дозволи користење на падобранот противно на техничкото упатство на производителот за определен тип падобран (член 34);

2) ако дозволи падобранот да се користи освен во случај на опасност и ако скокањето се врши за специјални цели, спротивно на метеоролошките услови пропишани во член 37 од овој правилник;

3) ако дозволи исфрлање на падобранци од воздухоплови кои за тоа не се опремени и на кои употреба за таа цел не им е одобрена од Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 38);

4) ако дозволи падобранот да го користи лице што не наполнило 16 години од животот (член 39);

5) ако дозволи падобранот да го користи лице кое не е опремено со соодветна падобранска опрема (член 40);

6) ако дозволи при користењето на падобран падобранецот да нема резервен падобран (член 41);

7) ако дозволи користење на падобран противно на член 44 од овој правилник;

8) ако дозволи да се користи со падобран, освен во случај на опасност и ако скокањето се врши за специјални цели, противно на член 45 од овој правилник;

9) ако дозволи да се користи падобран за скокање противно на член 46 ст. 1 и 2 од овој правилник;

10) ако не обезбеди најмалку три чамци опремени со сараци за извлекување на падобранот, кога падобранот се користи за скокање на вода и ако дозволи користењето на падобранот за скокање на вода да го изведуваат лица што не знаат да пливаат (член 49 ст. 1 и 3);

11) ако нема важечка дозвола на спортски падобранец и овластување за наставник по падобранство (член 50 став 1);

12) ако раководењето на скоковите со падобран го врши противно на член 52 од овој правилник;

13) ако пред секое користење на падобранот не изврши подготовка (член 53 став 1);

14) ако дозволи користење на падобран на ученик што претходно не го совладал теорискиот и практичниот дел на обуката според пропишаниот план и програма (член 58 став 1);

#### Член 80

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок лицето кое скока со падобран:

1) ако користи падобран противно на намената за која е хомологиран или користи падобран кој нема дозвола за употреба издадена од Југословенскиот регистар на воздухопловите (член 2);

2) ако со падобран скока од воздухопловот, а нема дозвола на спортски падобранец (член 4 став 1);

3) ако падобранот го користи, освен во случај на опасност и ако скокањето се врши за специјални цели, противно на член 37 од овој правилник;

4) ако користење на падобранот врши противно на член 40 од овој правилник;

5) ако при користењето на падобранот нема и резервен падобран (член 41 став 1);

6) ако постапи противно на одредбата од член 44 на овој правилник;

7) ако користи падобран, освен во случај на опасност и ако скокањето се врши за специјални цели, противно на одредбата на член 45 од овој правилник;

8) ако користи падобран противно на одредбите на член 46 ст. 1 и 2 од овој правилник;

9) ако користи падобран за скокање на вода, а не знае да плива (член 49 став 3);

10) ако постапи противно на чл. 54, 55 и 56 од овој правилник;

11) ако постапи противно на одредбата на член 59 од овој правилник.

## VI. Преодни и завршни одредби

#### Член 81

Одредбите на член 62 став 3 од овој правилник ќе се применуваат на падобрани на кои на денот на влегувањето во сила на овој правилник не им истекнало важењето на дозволата за употреба, од денот на истекот на важењето на таа дозвола.

#### Член 82

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за цивилното падобранство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/75).

#### Член 83

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 876/1  
15 февруари 1980 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет  
за сообраќај и  
врски,

Анте Зелиќ, с. р.

751.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

## П РА В И Л Н И К

### ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА УРИНОМЕТРИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат уринометрите за определување на зафатнинската маса (густината) на човечката урина (во натамашниот текст: уринометри).

#### Член 2

Уринометрите мораат да бидат баждарени на референтна температура од 15°C.

Уринометрите можат да имаат вграден термометар со опсег од 10 до 30°C.

#### Член 3

Уринометарот има тело со валчеста форма кое на врвот се стеснува и преминува во вретеното. Врвот на вретеното мора да биде рамномерно заоблен и затопен.

Нормалните пресеци на телото и вретеното на уринометарот мораат да бидат кружни, со тоа што нормалните пресеци на вретеното мораат да бидат исти по целата негова должина.

Уринометрите мораат да бидат симетрични во однос на својата надолжна оска.

#### Член 4

Скалата на уринометарот мора да биде сместена во вретеното, а термометарската скала во телото на уринометарот.

#### Член 5

Уринометрите мораат да пливаат вертикално и ако се нурнати до најнискиот поделок на скалата.

#### Член 6

Уринометрите мораат да бидат изградени од стакло кое е без внатрешно напрегање и кое, по своите хемиски особини, одговара на хидролитската група 3 JUS B. E8.092.

Вретеното и телото на уринометарот мораат да бидат изработени од безбојно и термички обработено стакло.

#### Член 7

Скалите на уринометарот и на термометарот можат да бидат изработени од хартија, млечно стакло или од пластичен материјал.

За отежнување на уринометарот може да се употреби жива или оловна сачма, а како врзивни средства — восок или лак. Тие средства не смеат да се топат на температури под 40°C.

#### Член 8

Скалите на уринометарот и термометарот мораат да бидат трајно зацврстени.

Цртите на поделбата на скалата на уринометарот и на скалата на термометарот мораат да лежат на рамни површини што се нормални на надолжната оска на уринометарот.

Поделбите и бројчените ознаки на скалите на уринометарот и термометарот мораат да бидат јасни и прегледни.

На уринометарската и на термометарската скала не смеат да се наоѓаат споредни скали.

#### Член 9

Должината на поделокот на скалата на уринометарот мора да изнесува најмалку една четвртина од обемот на вретеното.

Цртите на поделбата на скалата на термометарот мораат да се наоѓаат од обете страни на капиларата и нивната должина мора да изнесува најмалку по 1 mm.

Заради подобра прегледност, одделни поделоци на уринометарската и на термометарската скала мораат да бидат обележани со подолги црти.

#### Член 10

Крајниот горен поделок на скалата на уринометарот мора да лежи најмалку 5 mm пониско од местото каде што започнува рамномерниот пресек на вретеното, а најмалку 20 mm од врвот на вретеното.

Горниот крај на термометарската скала мора да биде оддалечен најмалку 15 mm од местото каде што телото на уринометарот се стеснува и преминува во вретеното. Најмалата оддалеченост на долниот крај на поделбата на термометарската скала од колелото на капиларата мора да изнесува 3 mm.

#### Член 11

Скалата на уринометарот е поделена на поделоци што одговараат на различните густини изразени во g/cm<sup>3</sup> и мора да има опсег од 1,000 до 1,060 g/cm<sup>3</sup>.

Вредноста на еден поделок на уринометарската скала може да биде 0,002 или 0,001 g/cm<sup>3</sup>, а растојанието помеѓу соседните црти на поделбата мора да изнесува 1 mm.

#### Член 12

На термометарската скала мора да стои ознака на единицата за температура „°C“.

Растојанието помеѓу соседните црти на поделбата на термометарската скала мора да изнесува:

- 1) ако поделбата е на 1°C или 0,5°C — најмалку 1 mm;
- 2) ако поделбата е на 0,2°C или 0,1°C — најмалку 0,7 mm.

#### Член 13

При првиот преглед и при повремените прегледи на уринометрите дозволените отстапувања од правата вредност изнесуваат:

- 1) на скалата на уринометарот 1 поделок
- 2) на скалата на термометарот со поделба на:
 

а) цели степени	± 0,40°C
б) половини од степенот	± 0,25°C
в) петтини од степенот	± 0,15°C
г) десеттини од степенот	± 0,10°C

#### Член 14

На уринометарската скала на еден од јазиците на народите и народностите на Југославија мора јасно да бидат испишани следните податоци:

- 1) Фирма, односно назив на производителот;
- 2) тип, година на производството и сервискиот број на уринометарот;
- 3) назив на мерилото: уринометар;
- 4) единица за густина: g/cm<sup>3</sup>;
- 5) службена ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали: G.08;
- 6) референтна температура: 15°C.

**Член 15**

Уринометрите се жигосуваат со жиг за стаклени мерила и тоа на горниот дел на телото или при врвот на вретеното, ако за тоа постојат услови.

**Член 16**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0212-6965/1  
8 август 1980 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
мери и скапоцени метали  
Милосав Ђончиќ, с. р.

752.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА**

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПОГОДБАТА  
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ  
ОД ИНДУСТРИСКИ ПРЕРАБОТЕНО  
ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 17 јуни 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за измени и дополненија на Спогодбата за промена на затечените цени за производите од индустриски преработено овошје и зеленчук, со тоа што производителските организации на здружен труд чии затечени цени за определени производи од индустриски преработено овошје и зеленчук беа пониски од цените на истите производи на други производителски организации на здружен труд, да можат своите малопродажни цени, при условите на продажбата предвидени со Спогодбата за промена на затечените цени за производите од индустриски преработено овошје и зеленчук („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/79), да ги усогласат односно зголемат така што нивните највисоки малопродажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/парч.		Дин/парч.
1) грашок, пакување во лименки 1/2	13	16) ајвар, пакување во стакленки од 2,5 lit	80
2) грашок, пакување во лименки 1/1	19	17) ајвар, пакување во лименки 5/1	127
3) грашок, пакување во лименки 5/1	73	18) пиперка, пастеризирана со семенски жили пакувана во стакленки од 370 ccm	11
4) боранија, пакување во лименки 1/1	16,50	19) пиперка пастеризирана со семенски жили пакувана во стакленки од 720 ccm	18
5) боранија, пакување во лименки 5/1	73	20) пиперка пастеризирана со семенски жили пакувана во стакленки од 2,5 lit	43
6) гувеч, пакување во лименки 1/2	10,90	21) пиперка пастеризирана со семенски жили, пакувана во лименки 5/1	85
7) гувеч, пакување во лименки 1/1	18,60	22) пиперка пастеризирана без семенски жили пакувана во стакленки од 370 ccm	15
8) гувеч, пакување во лименки 3/1	53	23) пиперка пастеризирана без семенски жили пакувана во стакленки од 720 ccm	20
9) гувеч, пакување во лименки 5/1	80	24) пиперка пастеризирана без семенски жили пакувана во стакленки од 2,5 lit	57
10) краставици, пакување во стакленки од 720 ccm или во лименки 1/1	19	25) пиперка пастеризирана без семенски жили пакувана во лименка од 5/1	91
11) краставици, пакување во стакленки од 370 ccm или во лименки од 1/2	14,50	26) компот од кајсии, пакување во стакленки од 720 ccm или во лименки 1/1	30
12) краставици, пакување во стакленки 2/5 lit	52	27) компот од кајсии, пакување во лименки 5/1	150
13) краставици, пакување во лименки 5/1	66	28) компот од праски, пакување во стакленки од 720 ccm или во лименки 1/1	28
14) ајвар, пакување во стакленки од 370 ccm	16,75	29) компот од праски, пакување во лименки 5/1	140
15) ајвар, пакување во стакленки од 720 ccm	27,85	30) компот од вишни, пакувања во стакленки од 720 ccm или во лименки 1/1	30
		31) компот од вишни, пакување во лименки 5/1	156
		32) компот од цреши, пакување во стакленки од 720 ccm или во лименки 1/1	27
		33) компот од цреши, пакување во лименки 5/1	120
		34) компот од сливи, пакување во стакленки од 720 ccm или во лименки 1/1	21
		35) компот од сливи, пакување во лименки 5/1	90
		36) компот од јагоди, пакување во лименки 1/2	13,30
		37) компот од јагоди, пакување во лименки 1/1	33
		38) компот од јагоди, пакување во лименки 5/1	160
		39) сируп од малини, пакуван во шишиња од 0,5 lit	24
		40) сируп од малини, пакуван во шишиња од 1 lit	42,30
		41) сируп од малини, пакуван во шишиња од 0,7 lit	33
		42) сируп од вишни, пакуван во шишиња од 0,5 lit	24,57
		43) сируп од вишни, пакување во шишиња од 1 lit	42,30
		44) сируп од вишни, пакување во шишиња од 0,5 lit	35
		45) џем од сливи, пакување во стакленки од 370 ccm	22
		46) џем од сливи, пакување во стакленки од 720 ccm	33,35
		47) џем од кајсии, пакување во стакленки од 370 ccm	22,70

	Дин/парч.
48) цем од кајсии, пакување во стакленки од 720 ccm	39,20
49) цем од праски, пакување во стакленки од 370 ccm	22,50
50) цем од праски, пакување во стакленки од 720 ccm	34
51) слатко од јагоди, пакување во стакленки од 370 ccm	31,25
52) слатко од јагоди, пакување во стакленки од 720 ccm	43,85
53) слатко од вишни, пакување во стакленки од 370 ccm	31,25
54) слатко од вишни, пакување во стакленки од 720 ccm	50

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 4810 од 26 август 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 50 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

### 753.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАЛОН-ПОЛИАКРИЛНИТРИЛНО ВЛАКНО

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 13 март 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за малон-полиакрилнитрилно влакно, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да можат да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) малон ленти	61,20
2) малон штапел	63,70
3) малон топс	73,20
4) малон отпад неконвертиран	21,90
5) малон отпад конвертиран	28,80
6) малон бојосан, светла нијанса	11,50
7) малон бојосан, средна нијанса	15,80
8) малон бојосан, темна нијанса	20,50

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2210 од 5 јуни 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „ОХИС“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### 754.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАКЛЕН-ПОЛИЕСТЕРСКО ВЛАКНО

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 13 март 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за маклен-полиестерско влакно, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) штапел Т-132	55,00
2) други типови штапел	52,05
3) кабел	56,50
4) топс	65,40
5) отпад	26,75

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2209 од 5 јуни 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Хемтекс“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

### 755.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕТИЛЕН СО ВИСОКА ГУСТИНА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 27 февруари 1980

година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен од висока густина, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени за полиетилени со висока густина да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/t
1) хиплекс за филм	38.180
2) хиплекс за цевки-црн	40.070
3) хиплекс за дување	36.420
4) хиплекс за брзгање	34.710

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 1264 од 30 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ХИП — Панчево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

## 756.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА PVC ТОПОЛ ПОД ВРЗ ЈУТЕН ФИЛЦ И АЗБЕСТ

1. Претставниците на производителот и претставниците на потрошувачите, на 29 март 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за PVC топол под врз јутен филц и азбест, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени малопродажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2670 од 30 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Јутекс“ — Жалец и „Синтелон“ — Бачка Паланка.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

## 757.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕСТЕРСКИ ФИЛАМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 2 април 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за полиестерски филament, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да можат да ги зголемат до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението број 3090 од 5 јуни 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Инцел“ Бања Лука, „Прогрес“ — Призрен и „Хемтекс“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

## 758.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОТЕРМ ПЛАСТИЧНИ ПРОФИЛИ И ТРКАЛА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 22 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за КОТЕРМ пластични профили и тркала, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покритие на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2199 од 30 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Конус“ —  
— Словенске Коњице.

Претставници на купувачите-потрошувачи:  
„Астра“ — Љубљана, „Технохемија“ —  
— Белград, РК „Конус“ — Белград и „Млиноопскрба“ — Загреб.

759.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА PVC ПРАВ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 18 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за PVC прав, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да можат да ги зголемат така што највисоките продажни цени за определени типови PVC прав да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) суспензионен, К вредност 56-60	19,45
2) суспензионен, К вредност 60-64	19,85
3) суспензионен, К вредност 64-68	20,20
4) суспензионен, К вредност 68-72	21,27
5) емулзионен, К вредност 68-72	21,45
6) емулзионен, К вредност 72-78	22,15
7) емулзионен, за сепаратори	23,40
8) блок полимер, К вредност 56-60 и 60-64	19,70
9) блок полимер, К вредност 64-68 и 68-72	20,10
10) кополимер	27,40

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 8235 од 30 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ХИП — Панчево, Поликем — Задар, „Југовинил“ — Сплит и „ОХИС“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

760.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕВКИ ОД ПОЛИЕТИЛЕН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 19 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на цевки од полиетилен, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да може да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 6505 од 27 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Милан Благоевик“ — Лучани, „Тотра“ — Љубљана, „Минерва“ — Чалец и ОКИ Прерада — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

761.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИСКРА ПАК ФИЛМ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите, на 4 септември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ИСКРА ПАК филм, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 6557 од 30 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Прва искра“ — Барич.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи, потписници н Спогодбата.

### 762.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕДИЦИНАТА (САМОМЕРАЧ ЗА КРВЕН ПРИТИСОК, ТОНМЕТАР, СТЕТОСКОП) И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 25 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за инструменти за медицината (самомерач за крвен притисок, тонметар, стетоскоп) и за нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 8249 од 4 јуни 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Телеоптик“ — Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

### 763.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕЛЕВИЗИСКИ И РАДИОПРИЕМНИЦИ, ГРАМОФОНИ, МАГНЕТОФОНИ, ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧКИ, АНТЕНИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА НАВЕДЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 19 ноември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за телевизиски и радиоприем-

ници, грамофони, магнетофони, електронски печки, антени и резервни делови за наведените производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите постојни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 11,6%, а според Ценовникот кој е составен дел од Спогодбата, и тоа така што зголемувањето на цените на одделни производи да изнесува најмногу 15%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на промет и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи, согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 7522 од 6 јуни 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Електронска индустрија — Ниш, „Горење“ — Велешко, РИЗ — Загреб, „Руди Чајавец“ — Бања Лука, „Искра“ — Љубљана и „Радио бран“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 купувач-потрошувач, потписник на Спогодбата.

### 764.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАСВЕТНО СТАКЛО**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 27 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за осветно стакло, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат до 13%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2090 од 30 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Стекарна „Храстник“ — Храстник, „Стекло“ — Словенска Бистрица, Творница лабораторијског стакла „Борис Кидрич“, ООУР „Расветно стакло“ — Пула и Фабрика стакла — Прокупље.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Јеклотехна“, ТОЗД Електро — Марибор, ЕМИ, електромонтажа инсталације — Пољчани, Изделовање светлосних телес „ЕЛУКС“ — Љубљана, „Сијај“, осветљава — галванизација — Храстник и „Електротехна“, ТОЗД Елгро — Љубљана.

765.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕКСТРУДИРАНИТЕ РЕ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 19 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за екструдирани РЕ производи, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да можат да ги зголемат до 13%.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2286 од 27 мај 1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 18 производители, потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 39 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

766.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА СТОЛАРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 10 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за производите на градежната столарија, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголемат до 16%.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2922 од 4 јуни 1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 13 производители-потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

767.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ФОЛИИ ЗА ПАКУВАЊЕ НА МЕСО

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 25 декември 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на фолии за пакување на месо, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да можат да ги зголемат до 13%.
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 260 од 27 мај 1980 година.
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Полипласт — Шибеник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршоците со кои се доведуваат сојузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

За претседател на Сојузниот совет за прекршоци се именува Љубомир Милиќ, досегашен претседател на Вториот општински суд во Белград.

У. п. в. бр. 1030  
31 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Ѓурановиќ, с. р.



Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУБЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

За вицегубернер на Народната банка на Југославија се назначува Владимир Богдановиќ, раководител на служба во Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

У. п. п. бр. 1031  
31 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Во Сојузниот завод за општествено планирање за директор се назначува Милорад Есаповиќ, досегашен директор во Сојузниот завод за општествено планирање.

У. п. п. бр. 1032  
31 јули 1980 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Гурановиќ, с. р.

### ОДЛИКУВАЊА

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бориќ Петра Марко, Цуљак-Мушицки Бранка Сида, Латиновиќ Косте Дмитар, Марушиќ Стјепана Анте, Радаиќ-Краљ Јурја Јурица, Радауш Фране Већеслав, Срделиќ Марина Бруно;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу-нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вачетиќ Кате Марко, Вилиќ Ивана Анте, Грга Анте Винко, Јакишиќ Егидије Мате, Јакишиќ Егидије Славко, Кнафлец Винка Драгутин, Кнежевиќ Марка Миле, Косановиќ Илије Гојко, Косовиќ Мате Анте, Козар Андрије Светозар, Лаус Антуна Веселко, Лушиќ Николе Људевит, Марковиќ Стјепана Карло, Пировиќ-Занин Антуна Никола, Радовановиќ-Бајало Фране Мира, Рогиќ-Лаћан Јанка Мира, Срђеновиќ Дамјана Јован, Стоисављевиќ Луке Раде, Суботиќ Ђорѓа Тривун, Шушњар Милана Никола, Узур Јове Милан, Воларевиќ-Матељак Анте Мила;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ангелус Рудолфа др Бруно, Базина Андрије Иван, Бенац Павла Еуген, Безиќ Петра Јосип, Вилиќ Мије Марин — „Русе“, Босниќ Петра др Петар, Брешан Тудора Иво, Бржуљиќ Николе Иво, Дакиќ Илије Драган, Фајгетиќ Андрије Грга, Франиќ Николе Мирко, Франуловиќ Франка Анте, Хрчиќ Мухарема Шефик, Ивановиќ Ђуре Александар, Јадриќ Маринов Филип, Јаниќ Вује Душан, Јеличиќ Марка Иван, Јуришиќ Ивана Миљенко, Катиќ Дује Иван, Катунариќ Вицка Миливој, Каванин Анте Јосип, Кејснер Ивана Вјекослав, Колар Рудолф Рудолф, Кошћак Блаж Елза;

Лајтман Стјепана Јурај, Лаус Луке Винко, Летгаз Јосипа Антуна-Тончи, Летиќ Миле Ђорђе, Лучиќ Мате Филип, Мајковиќ Јерка Винко, Мариновиќ Зано Јосипа Југослав, Мариновиќ Јосипа др Миће, Матошевиќ Стипе Анте, Мечева Раде Љубан, Миличиќ Ивана Анте, Миљуш Илије Петар, Мушиќ Антуна Анте, Надило Буран Кузмина Павао, Папеш Владислава Фране, Петран-Станојевиќ Симе Драгица, Половиќ Вјекослава Ицо, Рајковиќ Раде Миће, Рајковиќ Раде Петар, Раичиќ Мате Шимо, Ромиќ Мате Перо, Рожиќ Данијела Јовре, Рубетиќ Звонимира Крешимир, Рудиќ Стипана Марин, Сршен Јуре Мијо, Срзиќ Марка Иво, Шепаровиќ Јурја Младен, Шимуновиќ Андрије Мијо, Урек Антуна Срећко, Вициќ Петра Бенедикт, Видак Стипе Мијо, Виловиќ Винка Вања, Влашиќ Марина Вјекослав, Врбанчиќ Винка Марко, Вукман Мате Анте, Вукомановиќ Вукаила Бранислав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Алавуковиќ Дамјана Стеван, Андреис Антуна Андрија, Бакариќ Томе Славко, Баларин Срећка Иво, Божиќевиќ Мије Иван, Бушкарин-Андријиќ Јурја Јака, Цвијановиќ Стевана Милош, Граовац Јо.

сипа Иво, Инђић Љубана Милорад, Калогјера Стјепана Петар, Карацоле Марка Смиљана, Катић Ивана Стјепан, Кирић Миливоја Лабуд, Кончар Геса Ђуро, Марић Павла Томислав, Маринковић Стојана Милан, Микашиновић-Затезало Петра Симица, Најев Ивана Јосип, Опсеница-Миљановић Боже Милица, Орешковић-Планинчић Стјепана Драгица, Орешковић Јуре Јосип, Поша Јуре Никола, Пребанић Ђуре Франо, Прга Јосипа Анте, Радачић Ивана Иво, Радаковић Милана Лазо, Сигур Фабијана Драгутина, Стилиновић Петра Анте, Стипиновић Павла Ђуро, Шинигој Ивана Ернест, Врчек Николе Иван, Вукман Мате Иван, Вуњак Илије Божица, Зриншћак-Чанић Јосипа Катица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бабић Љубо, Баничевић Марка Среќко, Бешлагић Алије Јусуф, Bortolazzi Арманда Катина, Браќус-Милановић Недељка, Брлечић-Земљак Ивана Јосипа, Бродарац-Маравић Јове Евица, Циндрић Мате Мате, Цигељ Ане Алојз, Чаврак-Милетић Стјепана Бранка, Чудина Јозе Мијо, Делале Фране Јосип, Денић Лазара Антанас, Di Brito Антонио Далмазио, Дилберовић Салиха Заим, Домитровић-Петринец Јосипа Анка, Драгојевић Ивана Марко, Фадљевић Луке Крешимир, Фишер Јосипа Стјепан, Гавранић Гуде Ивана Мико, Грбин-Падован Франка Марија, Грегурић-Ружевић Катица, Харамбашић Ђуре Никола, Хорват Јосипа Владимир;

Јандрић-Рапаић Николе Милка, Јардас Стјепана Крешо, Јоветић Ђуре Милован, Јурачић Андрије Марко, Јурјевић-Перучић Антуна Ивица, Капетановић Стипе Тонка, Карас Илије Никола, Коран-Павичић Томе Мица, Кучић Јовакина Милован, Летица Мате Никша, Лончаревић Милана Богданка, Маранић Аугуста Јосип, Маринковић Илије Софија, Матијаш Јакова Марин, Милинковић Милана Никола, Миљковић Душана Милован, Мишкић Јозе Јосип, Митар-Шпика Ивана Марија, Мргудић Анта Борис;

Нагу Шандор Јосип, Нонковић Веселина Софија, Новак Ивана Мијо, Пандић Мате Јосип, Пашалић Маријана Винко, Павић Аврама Раде, Пажанин Анте Блаж, Пухарић Марина Мате, Радошевић Јосипа Бранко, Рехаќ-Бороша Јанка Зорка, Сарделић Марин Марин, Секулић-Драгић Јанка Љубица, Селаковић Данијела Бранко, Соклер Карла Дражен, Стефановић Младен Станко, Стоисављевић-Петровић Миле Милева, Свјетлошак Стјепана Отон, Шимецки Антуна Антун, Шурхаловић Алојза Славица, Угреновић Александра Хранислав, Врбанус Јосипа Франо, Врпољац Балтазар Иван, Вујић Петра Светислав, Зрић Петра Никола, Жупанић Павла Мијо, Жуван Петра Јозо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић-Халигоња Иван Зденка, Алујевић Каје Владо, Амижић Мирка Звонко, Андријић-Маринера Ивана Стјепан, Анић Марка Звонимир, Бачић-Радаић Томе Франа, Бачић Петров Петар, Бадањак Мате Матија, Вактица Марина Марин, Бакић Луке Никола, Баничевић Кузме Иван, Банк-Субан Франца Аница, Барбарић Валента Иван, Барбир Андрије Анте, Баришић Пере Владимир, Бартуловић Анте Иван, Бертовић Мате Виктор, Бешкер Николе Марко, Бешкер Ивана Миљенко, Бишћан Звонимира

Маријан, Босанац-Косић Драгутина Десанка, Брантнер-Мајер Ивана Ружица, Братић-Бачетић Марка Соња, Брешан Фране Петар, Буриловски Симеона др Теодор;

Црнчеќ-Крзнарић Ловре Даница, Цвитановић Анте Велимир, Чапка Станислава Едуард, Чарија Мате Фране, Чудина Антин Јозо, Чупић Милан Миљенко, Чурлин Емил Феликс, Девчић Мате Карло, Димовић-Бенас Теодора Теа, Динев Парише Коста, Донадини Фране Франко, Драгојевић Антуна Амброз, Драгојевић Ивана Кузма, Дражић Ђуре Војислав, Ђурић Душана Лазо, Ердељ Јосипа Вјекослав, Фридри Фране Крешо, Фунес Ивана Јосип, Гарачић Антуна Андрија, Гојак Маринка Анте, Гранић Петра Миљенко, Грашар Павла Ана, Грба-Косановић Трифун Анка, Гргурић Рудолфа Рудолф, Гуина Анте Јосип, Хорват Јосипа Жељко, Хутира Виктора Хелена, Иванчев Мате Јаков, Ивановић-Сави Алојза Славица, Јагодић Стјепана Никола, Јертец Ивана Славко, Јежовит Драгутина Стјепан, Јурјевић Антуна Анте;

Кларић Луке Јуре, Кнежевић-Љубић Мирка Сабина, Косановић Душана Самојло, Крнџић Мике Никола, Кронегер Карла Карло, Крстичевић Анте Станко, Крстуловић Среќко Зденко, Кржанић Ивана Југослав, Ланц Ивана Стјепан, Лаушић Ловре Мате, Лендић Боже Милан, Лесковар-Видовић Јосипа Богжана, Љуштина-Светић Петра Катица, Мандић Стојана Миленко, Марковић Мије Владимир, Маровић Младена Јука, Мартиновић Ровињез Цетинић Јерка Јака, Машковић Марка Светозар, Матковић Анте Динко, Медаковић Мане Душанка, Мендеш Николе Мише, Милуновић Стипе Иван, Мират Марина Никола, Мирковић-Ландуп Косте Косовка, Мирошевић Александра Перица, Мишчевић-Старчевић Ивана Милица, Младић Ивана Владо, Мудрић Гаје Ђуро, Муџиза Мате Цвита, Мустапић Мије Недељко, Муштра Јуре Мирко;

Нобило Донка Анте, Нобило Антуна Донко, Њаќара Балда Бранко, Омазић Мате Звонко, Онгаро Ђилда Рикардо, Ораић Иван Алојз, Орб Николе Јерко, Паић Мате Дунко, Пецотић-Корунић Јурја Пера, Пецотић Антуна Петар, Перица Анте Никола, Перић Звонка Анте, Перван Мартина Фране, Петришић-Фуќкан Игнац Даница, Пиршић Јосипа Мато, Пјелиќ Драгутина Иво, Полић Анте Хрвоје, Прелевић Боже Вукић, Примазић Луција Драго, Провић Луке Анте, Пушкарић Ивана Јуре;

Радан Ивана Дарко, Радић Стјепана Анте, Радовић Саве Васо, Рожић Петра Фране, Сабљић Антуна Милан, Салар Ивана Јосип, Седлар Мате Андрија, Скочић Мате Бранко, Сладе Ивана Анте, Солар Јосипа др Владимир, Срзић Мартина Анка, Степанић Јанка Јанко, Стиљковић Петра Петар, Сучић Јосипа Мијо, Сзабо-Стокласа Јосипа Злата, Шабан Леокандија Александар, Шилипетар Јосипа Владимир, Шоштаровић Ивана Драгутина, Штрукељ Михајла Звонко, Татарић Илија Живан, Тополовец Стјепана Станко;

Уљевић Мате Анте, Влаховић Јураја Јосип, Врабеќ-Радонић Новице Анета, Врањеш Ловре Стипе, Врџан Ивана Анте, Врдољак Мије Иван, Вучић Николе Давор, Вукелић Николе Душан, Вукорепа Думе Анте, Зајец Јураја Јурај, Земљак Рокко Павлао, Златар Мате Петар, Зубчић Илије Златко, Зулим Ивана Винко, Жупан Грге Мартин;

— за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Буквић Секуле Иван, Цетинић-Мартиновић Петра Марија, Делић Ђурђе Милисав, Ђуричић Михајла Бојана, Гргац Јосипа Јосип, Храбар Анте Анте,

Јанковић-Фрајт Јосипа Марија, Кајба Ивана Јосип, Кос Ђуре Стјепан, Кужарић Јанка Драго, Ладишић Јосипа Милан, Лазин-Мамић Јакова Lissi, Марчић Јосипа Аурелија, Марукић Миле Виктор, Машковић Марка Урош, Мехић Абаз Мизана, Милетић Виктор Божидар, Мироловић Ђуре Драган, Мрвош Миле Жарко, Надило Анте Кузмин, Пливелић Фране Донка, Пољак-Остреш Петра Барица, Пољак Игнаца Славко, Страга Рудолфа Антун, Шулиц Ивана Јосип, Варга Јосипа Андрија, Вујаклија Милана Симо, Жаветић Марина Анте, Жили Ивана Ђуро;

— за заслуги и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Амижић Петра Иван, Андријашевић-Франић Ивана Катица, Арамбашић Стипе Анте, Бабић Јозе Анте, Бајај Ивана Ђуро, Бајић Мате Душан, Башић-Смодлака Вица Марин, Батинић Стипе Јуре, Батурина Јакова Иван, Бекавац Јозе Анте, Вертовић Драгана Милан, Бобан Марише Здравко, Брчић Флоријана Габријела, Цаврић-Кришчић Ивана Катица, Цвијановић Павла Божидар, Чулић Филипа Никола, Де Бона Абела Иван, Делаш Ивана Анте, Драшковић Драгана Драган, Дринић Илије Остоја, Ђуздановић Ибрахимов Авдо, Ескић Светка Теодор, Гајић Богдана Душан, Галзина Филипа Мате, Горишек Фране Жељко, Горски Јосипа Иван, Готвад-Гочан Јосипа Штефица, Гранчић Јозе Недиљко, Граовац Петра Радован, Гућ Марка Јуре, Гуњача Грге Стипе;

Јелавић Ивана Томислав, Јовановић Анастаса Никола, Јурац-Пухарић Барише Марија, Јурић Мате Иван, Јурић Ивана Петар, Јурковић Андрије Јозо, Керум Јуре Јосип, Клишќинић Јуре Фране, Кнезовић Ивана Стипе, Кнежевић Душана Борбе, Косановић-Чурчић Бранка Милена, Косановић Душана Смица, Ковач Фране Јосип, Ковачек Звонимира Јурај, Ковачевић Мије Марко, Краљевић Петра Душан, Кризманић Јуре Звонко, Кришник Фране Драгомир, Кујунџић Јосипа Рајко, Лаус Веселка Анте, Лазаревић Дуке Мирко, Лескур Анте Иван, Липовчић Неде Анђелко, Лоргер-Кунеј Антуна Агата;

Маларић Николе Јосип, Малеш Марка Иван, Маравић Алексе Раде, Марковић-Бартаковић Јосипа Аница, Мештровић Конрада Славко, Михаковић Петров Анте, Мисирача Јозе Никола, Модрушан-Франичевић Динке Рина, Мрвош-Салопек Мије Анкица, Мушур Јосипа Стипе, Назор Драгана Петар, Обрадовић Јефта Боро, Огризовић Николе Ђурај, Ортолан Батиста Виктор, Пащтар Анте Динко, Павловски Иван Борислав, Перић-Чулић Винка Љиљана, Периш Анте Миле, Поклеповић Ивана Божо, Послончец Николе Иван, Премужкић-Влах Маха Бреда;

Рак Ивана Стјепан, Роје Ивана Јошко, Саблић Јакова Стипе, Саламунић Прошпера Тонћи, Смајловић Халила Седим, Стричан Ивана Иван, Ступало Ивана Тона, Шимац Крсте Крсто, Шпољар-Кораде Томо Марија, Штрк Јосе Миле, Шундов Ивана Драган, Шушак Душана Перо, Тамбуровић Томе Иван, Тигањ Јозе Борис, Турек Ивана Станко, Утрина Јозо Иван, Валеријев Ивана Гроздана, Војић Селима Адил, Вукмановић Дана, Жарнић Мате Андрија.

Бр. 6

22 јануари 1980 година  
Белград

По овластување  
на Претседателот  
на Републиката  
потпретседател  
на Претседателството  
на СФРЈ

Лазар Колетиќевски, с. р.

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Витез Јована Ђорђе;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Малеш Душана Чедо, Михаиловић Марчић Вучете Зорка, Пешут Радоша Миле, Симић Душана Ђорђе, Штрбић Василија Миливоје, Влатковић Тодора Јован, Вујшевић Константиновић Мирка Убавка,

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Лазаревић Паятелије Наталија, Радојевић Марковић Драгомира Душанка, Рашковић Милорада Алекса, Велковић Пантић Уроша Славка;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Читаковић-Јоксимовић Бошка Радмила, Топаловић Милићевић Катарина Добрија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановић Михаила др Веселин, Петровић Мирослава Константин, Пројевић Драгомира Лука;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Живковић Драгутина Александар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА

Марјановиќ Радивоје Јеремија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Димитријевиќ Божицара Живојин;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Вукомановиќ Ранисава Војимир;

## Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ

Мераку Хасана Саит;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН  
ВЕНЕЦ

Лазаревиќ Андреје Мирослав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђоцај Ахмета Иса;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Маљоку Таихира Шефхет.

Бр. 12

5 февруари 1980 година  
БелградПо овластување на  
Претседателот на Републиката  
потпретседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
Лазар Колинчевиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

Страни

746. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Presse“ —	151
747. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ —	151
748. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Der Spiegel“	152
749. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“	152
750. Правилник за производството, користењето и одржувањето на падобрани —	152
751. Правилник за метролошките услови за уринометри — — — — —	153
752. Спогодба за измени и дополненија на Спогодбата за промена на затечените цени за производите од индустриски преработено овошје и зеленчук — — —	153
753. Спогодба за промена на затечените цени за малон-полиакрилнитрилно влакно	154
754. Спогодба за промена на затечените цени за маклен-полиестерско влакно — —	15
755. Спогодба за промена на затечените цени за полиетилен со висока густина — —	15
756. Спогодба за промена на затечените малопродажни цени за PVC топол под врз јутен филц и азбест — — — — —	1
757. Спогодба за промена на затечените цени за полиестерски филамент — — —	1
758. Спогодба за промена на затечените цени за КОТЕРМ пластични профили и тркала	1
759. Спогодба за промена на затечените цени за PVC прав — — — — —	15
760. Спогодба за промена на затечените цени за цевки од полиетилен — — — —	15
761. Спогодба за промена на затечените цени за ИСКРА ПАК филм — — — — —	15
762. Спогодба за промена на затечените цени за инструменти за медицината (самометрач за крвен притисок, тонметар, стетоскоп) и за нивните резервни делови —	1
763. Спогодба за промена на затечените цени за телевизиски и радиоприемници, грамофони, магнетофони, електронски печки, антени и резервни делови за наведените производи — — — — —	15
764. Спогодба за промена на затечените цени за расветно стакло — — — — —	
765. Спогодба за промена на затечените цени за екструдираниите PE производи — —	15
766. Спогодба за промена на затечените цени за производите на градежната столарија	153
767. Спогодба за промена на затечените цени на фолии за пакување на месо — —	153
Назначувања и разрешувања — — — —	153
Одликувања — — — — —	153